



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Општи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено-книговодство 60802-603 1125

Петок,

1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГО . XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комунална експлоатација 51 11; Телекс 11756

720.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 104 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 септември 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ И ЗА РАМКИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Основните насоки имаат цел во подготовката на општествениот план на Југославија и на плановите на другите носители на планирањето за периодот од 1981 до 1985 година, врз основа на досегашните согледувања, да дадат основа за согледување на можните правци на развојот, да дадат основни рамки на економската политика и да послужат како основа за подготовка на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници.

2. Поаѓајќи од Законот за здружениот труд и од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, а посебно од начелата на истовременост и континуитет на планирањето, во подготвувањето на општествениот план на Југославија, на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници, со самоуправни спогодби и договори за основите на плановите ќе се врши утврдување на заедничките интереси и цели на развојот и ќе се усогласува целината на општествената репродукција.

Усогласувањето на поединечните со посебните и утврдувањето на заедничките интереси на општествено-економскиот развој треба да се заснова врз демократско одлучување и остварување на самоуправните права на работните луѓе и граѓаните, на народите и народностите, на републиките и автономните покраини. Самоуправното спогодување и договарање треба да биде основен инструмент на демократското усогласување на интересите.

3. Поаѓајќи од Уставот на СФРЈ, од системските закони, од резолуциите на XI конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, од принципите на надворешната политика, од Основите на заедничката политика на долгорочниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија до 1985 година, од достигнатиот степен на развојот на производните сили на општеството, од пројавените проблеми во досегашниот развој и научните сознанија за можностите за развој, основни правци на општествено-економскиот развој на Југославија во наредниот петгодишен период би требало да бидат: натамошен развој на социјалистичките самоуправни односи; динамичен и постабилен развој; зголемување на жи-

вотниот стандард и зачувување на човековата средина; јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството; подобрување на економската позиција на земјата во меѓународната поделба на трудот; побрз развој на стопански недоволно развиените републики, а посебно на САП Косово од просечниот развој на земјата; побрзо намалување на невработеноста; јакнење на одбранбената способност на земјата и на општествената самозаштита.

I

4. Во подготовката на самоуправните спогодби и на договорите за основите на планот и подготовката на плановите треба да се појде од постигнатите резултати во остварувањето на Општествениот план на Југославија и на плановите на другите носители на планирањето за периодот од 1976 до 1980 година, од начелото на континуитет на планирањето и од оцените на можностите за развој во периодот од 1981 до 1985 година.

Во тековниот среднорочен период е постигнат натамошен напредок во развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи. Донесени се повеќето системски закони, што придонесе кон поцелосна изградба на стопанскиот систем врз основите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд.

Во изминатиот период е остварен динамичен развој што се карактеризира со релативно висока стапка на растежот на општествениот производ, од 6%. Постигнати се значајни резултати во развојот на материјалното производство, а посебно на индустријата и на некои други стопански области. Вработувањето растеше по стапка поголема од планираната и се постигнати поволни резултати во јакнењето на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните. Вложувањата во проширената репродукција растеа побрзо од предвидувањето, што придонесе кон динамичен развој и овозможи започнување на процесот на промени во стопанската структура во согласност со утврдената политика. Подигнато е техничко-технолошкото ниво на стопанството и опременоста на трудот, што создаде основа за зголемување на продуктивноста на трудот и јакнење на другите квалитативни фактори на стопанисувањето.

5. Покрај позитивните движења во минатиот период, се пројавија некои неповолни тенденции и проблеми што ќе влијаат врз условите и претпоставките на идниот развој, поради што развојот во наредниот плански период ќе се одвива во доста сложени услови.

Во стопанствата на развиените и на многу други земји се задржуваат стагнантните тенденции и се заострува енергетската криза, што потрајно ќе се одразува и врз можната динамика на развојот на нашата земја и врз нејзиното поуспешно вклучување во меѓународната поделба на трудот. Покрај тоа, економските тешкотии во остварувањето на извозот, недоволната економска мотивираност на организациите на здружен труд за извоз, слабата организационост и оспособеност на здружениот труд за настапување на странски пазари и недоволно развиените

самоуправни механизми во примената на девизниот систем неповолно се одразуваат врз растежот на извозот. Во такви услови високиот степен на задолженоста на стопанството и дефицитот на платниот биланс претставуваат еден од ограничувачките фактори на развојот.

Економската нестабилност и неусогласеност на односите во структурата на производството се значајни проблеми со кои треба да се смета при утврдувањето на политиката на развојот во следниот плански период. Во врска со тоа, побавното остварување на промените во стопанската структура доведува до неефикасност на користењето на расположивите средства, неусогласеност во стоковно-паричните односи, бавно остварување на политиката на намалувањето на увозната зависност и на супституцијата на увозот, а побрзиот растеж на сите форми на потрошувачка од доходот, до јакнење на инфлаторните тенденции, недостиг на некои стоки на пазарот и до недоволна економска заинтересираност на организациите на здружен труд за извоз.

Создавањето на услови и претпоставки за похармоничен и постабилен развој треба да се обезбеди со побрзо развивање на самоуправните општествено-економски односи, јакнење на материјалната основа на здружениот труд, усогласување на движењата на сите форми на потрошувачката со општествениот производ и со доходот, зголемување на ефикасноста на инвестициите со здружување на труд и средства и со доходно поврзување на организациите на здружен труд во репродукциониот процес.

Достигнатото ниво на развојот на техниката и технологијата и на опремата на трудот во идниот период дава поволни можности за динамичен развој, пораст на продуктивноста на трудот и јакнење на другите квалитативни фактори на сопанисувањето и за поефикасно користење на расположивите средства, а за тоа постојат значајни резерви кај голем број организации на здружен труд.

Една од поважните претпоставки за подготовка на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите и на плановите е процесувањето, во текот на 1979 година, на законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, законот за проширената репродукција, законот за компензациите и на законот за задолжителното здружување на труд и средства на производствените и прометните организации.

II

6. Развојот на самоуправните општествено-економски односи во наредниот период треба да се заснова врз што поцелосна примена на Законот за здружениот труд и на другите системски закони, и врз таа основа да се обезбеди работните во основните организации на здружен труд да одлучуваат за целината на доходот и да ја преземат својата улога во утврдувањето на развојната политика. За таа цел посебно тежиште треба да му се даде на развојот на доходните односи, на самоуправната преобразба на банкарството и на финансиската сфера, на јакнењето на улогата и одговорноста на здружениот труд во економските односи со странство, на развојот на самоуправниот систем на проширената репродукција и на самоуправното поврзување на производствената и на прометната сфера. Во подготовката на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите, неопходно е организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници да ги согледаат остварените резултати во развојот на самоуправните општествено-економски односи и врз основа на тоа и на системските определувања да ги утврдат обврските и одговорностите за нивниот натамошен развој. За таа цел треба да се усогласат механизмите на стопанскиот систем и инструментите на економската политика со системските определувања.

7. Со самоуправните спогодби и со договорите за основите на плановите и со плановите, како и со поцелосната примена на Законот за здружениот труд и на другите системски закони треба да се обезбеди работниците во основната организација на здружен труд да стануваат носители на одлучувањето за располагањето со целокупниот доход и со средствата на општествената репродукција, самостојно да ги уредуваат условите за стекнување на доход и материјалните и други односи со другите носители на планирањето и да ги утврдуваат меѓусебните права и обврски во остварувањето на самоуправно утврдените заеднички цели и интереси.

Планирањето на развојот и здружувањето на труд и средства врз доходни односи треба да бидат основа на меѓусебното поврзување на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и доходот по основ на резултатите на трудот да стане основен двигател на подобра организираност и поголема продуктивност на трудот и ефикасност на стопанисувањето. Во оценувањето на можностите за развој и во преземањето на обврски треба да се поаѓа од реалните претпоставки што ги дава остварениот доход и здружувањето на труд и средства.

Со политиката на распределба на доходот треба да се обезбеди проширување на материјалната основа на здружениот труд и на социјалистичкото самоупраување. За таа цел тежиште во плановите треба да биде врз користењето на расположивите можности за зголемување на општествената продуктивност на трудот и поефикасно стопанисување и врз таа основа зголемување на доходот.

Потребно е да се развиваат разновидни форми на самоуправно поврзување на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници заради побрз општествено-економски развој заснован врз научниот и техничко-технолошкиот прогрес.

8. Со самоуправните спогодби и со договорите за основите на плановите, со плановите и мерките на економската политика би требало преку здружување да се обезбеди поголема мобилност, послободна и побрза циркулација на средствата на проширената репродукција на територијата на целата земја. Со тоа се создаваат услови за похармонични односи во општествената репродукција и во стоковно-паричните текови.

Со доследна примена на банкарскиот систем треба да се обезбеди суштинска самоуправна општествено-економска трансформација на банките и на односите во нив, со цел тие во полна мера да станат финансиски организации на здружен труд. Во таа смисла потребно е да се обезбеди здружувањето на труд и средства да биде основна форма на концентрација на средствата и самоуправното насочување на паричната акумулација да се врши врз база на заедничките интереси за остварувањето на определени програми.

Треба доследно да се применат системските решенија што ќе обезбедат примарната емисија да биде заснована врз стоковно-паричните текови и врз потребите на организациите на здружен труд. Постепено да се намалува користењето на средствата на примарната емисија за финансирање на буџетот на федерацијата и на другите форми на финална потрошувачка.

Неопходно е функционирањето на банкарскиот и кредитниот механизам да се усогласи со основните системски решенија и така да се обезбеди здружениот труд да стане решавачки фактор во располагањето со паричните средства и во насочувањето на кредитно-монетарните текови. Треба порешително да се напуштаат класичните кредитни односи и да се трансформираат во разни видови на здружување труд и средства, да се усогласи системот на плаќање и подоследно да се развиваат погодни форми на монетизација на хартиите од вредност.

Да се забрза процесот на доходовното поврзување на производствените и прометните организации на здружен труд и врз таа основа да се развива заедничкото планирање и преземањето на ризици во работењето.

9. Здружениот труд треба побрзо да се организира за преземање на правата, обврските и одговорностите на подрачјето на економските односи со странство во согласност со системските решенија и со договорената политика. Организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници и другите самоуправни организации и заедници со самоуправни спогодби и со договорите за основите на плановите и со плановите ќе ги усогласуваат интересите и ќе ги преземаат обврските на подрачјето на економските односи со странство, а посебно во врска со извозот и увозот на стоки и услуги, приливот и одливот на девизи и кредитните односи со странство. На тој начин пореално ќе се усогласуваат сите потреби и можности, а здружениот труд ќе стане основен носител на правата и обврските во оваа област, со што ќе ја презема одговорноста за остварувањето на платниот биланс на Југославија.

10. Во подготовката на општествениот план на Југославија, на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите и во подготовката на плановите на сите носители на планирањето тежиште треба да биде зголемувањето на доходот и реалноста на неговото планирање и поттикнувањето на натамошното развивање на доходовните односи.

Со политиката на распоредување на доходот на акумулацијата и потрошувачката треба да се обезбеди јакнење на материјалната основа на здружениот труд.

Со развојот на доходовните односи да се обезбеди работниците во здружениот труд да одлучуваат за доходот на својата основна организација, како дел од доходот на вкупниот општествен труд и да овладеат со целината на доходот и на општествената репродукција. Тоа подразбира уважување на интересите на другите основни организации на здружен труд поврзани во општествениот процес на репродукцијата, како и здружување на акумулацијата, што е предуслов за обезбедување на развојот на материјалната база.

Распоредувањето на доходот и на чистиот доход треба да се заснова врз примената на начелото на распределба според трудот и резултатите од трудот и начелото на солидарност на работниците во здружениот труд.

Со унапредувањето на самоуправните општествено-економски односи врз основа на слободна размена на трудот, поаѓајќи од програмите за работа, ќе се обезбеди поврзување на здружениот труд на стопанските и општествените дејности врз база на заедничките интереси и ќе се создаваат услови за порационална потрошувачка и напуштање на фискалната форма на финансирање на општествените дејности.

11. Со спроведувањето на системот на општественото планирање во подготовката на општествениот план на Југославија и на плановите на организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници и на другите самоуправни организации и заедници треба да се обезбеди истовременост, меѓусебна поврзаност и усогласеност на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите и на плановите. Подготвувањето и усогласувањето на плановите треба да се заснова врз резултатите на научните истражувања, аналитичко-документационите материјали и системот на информирање.

Во плановите на самоуправните организации и заедници и во плановите на општествено-политичките заедници при усогласувањето на различните интереси треба синтетички да се опфатат сите елементи на општествената репродукција и на опште-

ствениот развој и при тоа да се уважува меѓусебната зависност на стопанските, социјалните, културните, просторните и другите компоненти и на вкупниот однос во општествената репродукција и развојот. Тоа е претпоставка за унапредување на условите за живот и работа на работните луѓе и на граѓаните, како и основен предуслов за зголемување на општествената продуктивност на трудот.

Со самоуправно спогодување за основите на плановите, основните организации на здружен труд, меѓусебно доходовно поврзани во процесот на репродукција во работни организации и сложени организации на здружен труд и во пошироки форми на самоуправно организирање и здружување, ги утврдуваат заедничките интереси и цели на развојот, обврските и односите во здружувањето на труд и средства и во распоредувањето на заеднички остварениот доход, како и меѓусебните права, обврски и одговорности што ги преземаат со овие спогодби.

Договорите за основите на плановите и плановите на општествено-политичките заедници мораат да се засноваат врз самоуправни спогодби за основите на плановите на соодветните самоуправни организации и заедници и врз нивните планови, како и врз оценетите можности и услови за развој на тие организации и заедници.

Системот на информирање треба да се усовршува врз современите основи така што да стане интегрален дел од целокупниот наш демократски механизам на усогласување на интересите и да овозможи што поквалификувано самоуправно одлучување на работните луѓе и граѓаните.

12. Делегатскиот систем треба да стане широка и масовна основа на самоуправната организационост на општеството и на демократското одлучување на работните луѓе и граѓаните за сите суштествени прашања на економскиот и општествено-политичкиот живот. Во организациите на здружен труд, во општествено-политичките заедници и во другите самоуправни организации и заедници неопходно е да се обезбеди поделосно влијание на работните луѓе и на граѓаните во управувањето со општествените работи.

Во наредниот петгодишен период ќе се врши натамошна демократизација на општествено-политичките односи со примена на принципот на колективен труд и одговорност.

III

13. Појдовна основа во утврдувањето на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во периодот од 1981 до 1985 година треба да биде, пред сè, остварувањето на динамичен и похармоничен развој и поголем степен на економската стабилност при пошироко вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот, во прв ред со јакнење на неговата извозна способност. Остварувањето на овие цели треба да се заснова врз побрз техничко-технолошки развој, поголемо користење и развивање на сопственото знаење и на технологијата и сопствените стопански потенцијали, зголемување на продуктивноста на трудот, целосно користење на капацитетите, јакнење на материјалната основа на здружениот труд, поекономично производство, промени во стопанската структура, похармонични стоковно-парични односи на пазарот и похармонични односи во тековите на општествената репродукција. Активноста на сите носители на планирањето треба да се насочи кон создавање на услови и претпоставки за поефикасно стопанисување и развивање на општествената поделба на трудот врз основа на здружувањето на труд и средства.

14. Поаѓајќи од досега согледаните можности за развој во периодот од 1981 до 1985 година, се оценува дека општествениот производ на вкупното стопанство на земјата би можел да расте ори-

ентационо околу 6% просечно годишно. Растежот на општествениот производ ќе се заснова врз поголемо учество на продуктивноста на трудот, поефикасно користење на средствата, пораст на вработеноста, поголема примена на современата технологија и на научните знаења и јакнење на другите квалитативни фактори на стопанисувањето.

Динамичен и постабилен развој на стопанството треба, пред сè, да се обезбеди со постигање на повисоко техничко-технолошко ниво заради поефикасно вклучување во меѓународната поделба на трудот и поинтензивно подобрување на стопанската структура, при што треба да се утврдат основните правци на развојот во енергетиката, во производството на сировини, а посебно на дефицитарните, во производството на храна и на магистралниот сообраќај, заради утврдување на заедничката развојна политика за тоа кои дејности во наредниот период треба да се развиваат побрзо од стопанството во целост.

Неопходно е да се постигне побрз растеж на индустриското производство од растежот на општествениот производ на вкупното стопанство. Во областа на индустријата поголемото учество на производството на основни метали, енергија на домашните ресурси, базни хемиски производи, градежен материјал и производи на машиноградбата, би овозможило похармонични односи меѓу базиот и преработувачкиот дел на индустријата и позначајна супституција на увозот. Треба побрзо да се развива индустријата на повисоките фази на преработка, првенствено врз база на користењето на домашни сировини и работа, што ќе овозможи успешно вклучување во меѓународната поделба на трудот и постигање на поповолен нето-девизен ефект. Организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, во подготовката на самоуправни спогодби за основите на плановите, поаѓајќи од потреба за промени на структурата на производството и преземање на соодветните обврски, ќе обезбедат побрз развој на овие дејности.

15. Во наредниот петгодишен период треба порешително да се вршат промени во структурата на изворите на енергија во смисла на поголемо користење на домашните извори, пред сè на јагленот, и да се обезбеди нејзина порационална потрошувачка. Поради тоа ќе биде потребно да се обезбеди поинтензивно истражување на домашните енергетски ресурси, а посебно на јагленот, нафтата и гасот, како и користење на нови видови енергија. Во таа смисла треба да се донесе и развојна енергетска политика, поаѓајќи посебно од енергетската ситуација во светот.

16. На подрачјето на производството на сировини е неопходно и натамошно усогласување на развојот на одделни технолошки фази, што бара, пред сè, поефикасно истражување на резервите, побрза изградба на рударски капацитети и одгледување на шумите, што заостануваат зад преработувачките капацитети, посебно преку здружување средства на организациите на здружен труд заинтересирани за развој на производството на сировини. Со тоа ќе се оствари неопходна супституција на увозните сировини и ќе се намали зависноста од увозот.

Во индустријата за преработка на метали, поради потребата за поголемо користење на капацитетите, треба да се постигне похармоничен развој на кооперирачкото и финалното производство и подигање на таа индустрија на повисоко техничко-технолошко ниво заради нејзино оспособување за порамноправно вклучување во разни форми на кооперација и специјализација во земјата и во странство.

17. Потребно е да се обезбеди стабилен зголемување на земјоделското производство со побрз развој на општествениот сектор на земјоделството, општес-

твено организираното производство на индивидуалните земјоделски стопанства преку и различни форми на здружување на земјоделците и поинтензивно користење на земјоделските површини. Тежиште во натамошниот развој треба да биде во јакнењето на високопродуктивното производство на општествениите стопанства и на производствениите капацитети на здружените земјоделци, со примена на резултатите од научноистражувачкиот труд и на современата агротехника, што треба да создаде можност за поголеми приноси, зголемување на продуктивноста на трудот и намалување на трошоците на производството. Треба да се зголеми производството на пченка, пченица, индустриски растенија, зеленчук, овошје и крмни растенија.

Натамошниот развој на прехранбената индустрија треба да биде во согласност со развојот на земјоделското производство при основна ориентација кон производство на дефицитарни и нови прехранбени производи за човечка исхрана и за преработка, водејќи сметка за компаративните предности.

Неопходно е да се обезбеди поинтензивен и стабилен развој на сточарското производство. Особено внимание треба да му се посвети на развојот на земјоделството, посебно на сточарското производство во ридскопланинските подрачја, со оглед на неговото значење од становиштето на општествената одбрана и материјалните резерви.

Заради стабилност и одвивање на нормален тек на производството и снабдување на пазарот е потребно, врз основа на билансите, врз доходовни односи да се оствари подолгорочно договарање на основните земјоделски и прехранбени производи со јакнење на улогата на материјалните резерви и на соодветната кредитна политика.

Со ваквата политика треба да се обезбеди задоволување на растечките потреби во земјата, неопходните резерви и растеж за извоз.

18. Развојот на сообраќајот во наредниот петгодишен период треба да се усогласи повеќе со потребите на општеството и порешително да се насочи кон изградба на интегрален сообраќаен систем, при проширување на неговата материјална основа, за да се постигне поголема ефикасност и рационалност и со тоа да се овозможи намалување на трошоците за транспорт во вкупната репродукција и да се создадат услови за пошироко вклучување во меѓународниот систем на сообраќајот. За таа цел треба да се забрза изградбата на магистрални сообраќајници, како и порешително да се пренасочува превозот на стоки на железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај. Развојот на системот на сообраќајот и врските треба да се усогласува и со потребата за јакнење на општествената одбрана на земјата.

19. Развојот на туризмот во наредниот период треба да ги прошири можностите за задоволување на домашните потреби и да биде повеќе во функцијата на јакнењето на економските односи со странство, користејќи ги можностите што ги дава меѓународната туристичка побарувачка и интересот на другите сектори на стопанството за зголемување на девизниот прилив од туризам.

20. Општествено-економскиот развој мора да се заснова врз целесобразно користење на добрата од општ интерес и врз зачувување на вредностите и подобрување на квалитетот на човековата средина. Уредувањето на просторот мора да се заснова врз долгорочно и хармонично користење на природните ресурси, посебно на водите, шумите и земјоделското земјиште во согласност со порамномерното разместување на населението и на стопанските дејности.

21. Развојот на економските односи со странство, насочен кон пошироко вклучување во меѓународната поделба на трудот, во наредниот петгодишен период е една од основните претпоставки за оптимално темпо на стопанскиот растеж, за побрзо решавање на проблемите на стопанската структура, за забрзување на технолошкиот напредок и за зголемување на степенот на конкурентноста на странскиот пазар.

Политиката на економските односи со странство треба да биде во функција на развојната политика, на јакнењето на позицијата на Југославија во меѓународните економски односи, на зголемувањето на извозот, создавањето на поиздначени услови за стопанисување и стимулирање на квалитативните фактори на стопанисувањето што придонесуваат за зголемување на конкурентната способност на нашето стопанство. Со развојната политика и со мерките на тековната економска политика треба да се создаваат услови за постабилен и побрз растеж на извозот и за подобрување на платниот биланс на земјата. Неопходно е постојано да се прошируваат современите форми на економска соработка врз база на производствена кооперација, научно-техничка соработка, заеднички вложувања и други видови на долгорочна соработка.

Основните и други организации на здружен труд, во постапката за подготвување и усогласување на плановите и за склучување на самоуправни спогодби за основите на плановите, посебно на меѓусебно зависните делови на стопанството, треба да ги утврдат плановите на економските односи со странство и да извршат избор на производите и секторите што под економски рационални услови можат трајно да се вклучат во меѓународната размена.

Развојните потреби на земјата бараат зголемување на извозот и негова поголема стабилност, што треба да биде основно тежиште на унапредувањето на вкупните економски односи со странство. Со создавањето на материјални и други претпоставки за потајна извозна ориентација на организациите на здружен труд и побрзо приспособување кон барањата на странскиот пазар треба да се создаваат услови извозот да расте побрзо од растежот на општествениот производ. Нестоковниот девизен прилив и натаму ќе претставува значајна ставка во платниот биланс на Југославија, заради што ќе се преземаат соодветни мерки за да се обезбеди негов побрз растеж.

Потребно е да се обезбеди поорганизиран настап на југословенското стопанство на меѓународниот пазар што при промените во структурата на производството, ќе осигури долгорочен и стабилен растеж на извозот, во прв ред со развивањето на трајни форми на соработка и поврзување.

Со мерките на економската политика ќе се поддржат повисоките форми на стопанската соработка со странство преку долгорочна производствена кооперација, деловна и техничка соработка, преку прибавување и отстапување на материјални права на технологијата и преку заеднички вложувања, посебно со земјите во развој.

Заради поттикнување на извозот на опрема и бродови и изведувањето на инвестициони работи во странство е потребно со самоуправни спогодби и договори врз потрајна основа да се обезбеди зголемување на средстава за кредитирање на извозот.

Со политиката на рационален увоз треба да се поддржи динамичниот растеж на производството, соодветните структурни промени и воведувањето на современа технологија во стопанството. Во наредниот петогодишен период треба да се обезбеди остварување на поурамнотежени односи во трговскиот биланс.

Зависно од платнобилансните можности на земјата и од одржувањето на соодветен степен на задолженост, вкупниот увоз би требало да расте побавно од растежот на извозот. Во тие рамки треба да се обезбеди неопходен увоз на репродуктивен материјал и опрема, што би овозможила пораст на техничкото технолошкото ниво на стопанството, додека растежот на нестоковните девизни расходи би морал да биде побавен од растежот на увозот.

Политиката на платниот биланс на земјата и на платнобилансните позиции на републиките и автономните покраини би требало да биде насочена кон постапно намалување на дефицитот и на степенот на

задолженоста на земјата и кон јакнење на ликвидноста спрема странство. Во структурата на новите задолжување и натаму ќе преовладуваат кредитите за увоз на опрема. Тргувајќи од системските решенија, странските средства би требало претежно да се користат за натамошно подигање на техничко-технолошкото ниво, за остварување на промените на стопанската структура и за развој на оние дејности со кои се намалува увозната зависност на земјата и се зголемуваат извозните можности.

Економската положба на нашата земја во меѓународната поделба на трудот ќе биде во значајна мера определена од нашата надворешнополитичка ориентација и од заедничките акции на неврзаните и другите земји во развој во борбата за реализација на целите на новиот меѓународен економски поредок, што отвора нови можности за пошироко и поповолно вклучување во меѓународната економска соработка. На таа линија посебно значење има разработката и спроведувањето на одлуките од VI самит на неврзаните земји.

Поголемото потпирање врз сопствените сили на неврзаните и другите земји во развој, спроведувањето на акционата програма за економска соработка усвоена на VI самит на неврзаните, потоа заклучоците на Собранието на СФРЈ за економската соработка со земјата во развој, претставуваат патокази за засилен активност врз развивањето и проширувањето на нашата економска соработка со земјите во развој. Таа соработка тргнува од плановите за развој, од заемното уважување на структурните промени, од пошироките форми на производствена, технолошка и финансиска соработка која ќе осигури да се зголеми учеството на земјите во развој во вкупната надворешноекономска активност на нашата земја.

Ќе се создаваат поповолни услови за проширување и унапредување на односите со земјите во развој и заради тоа ќе се донесуваат соодветни поттикнувачки мерки за да се ангажираат организациите на здружен труд и низните асоцијации активно врз унапредувањето на економската соработка со земјите во развој.

Социјалистичка Федеративна Република Југославија во поголема мера отколку досега ќе ги користи можностите за унапредување на економската соработка со сите региони и земји врз база на обострани интереси.

Политиката на регионалното насочување мора да поаѓа од неопходноста за што поурамнотежена размена и создавање услови за нејзин постабилен развој.

Во спроведувањето на политиката на економските односи со странство организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките заедници треба да разработат програми на активности и мерки, а посебно долгорочни програми за соработка со земјите во развој.

Доследно ќе се спроведуваат и по потреба доградуваат системските решенија на подрачјето на економските односи со странство во правец што ќе го поттикнува нашето трајно присуство на светскиот пазар и ќе осигури непосредно поврзување на стопанството заради заедничко стекнување на доход и девизи.

Самоуправното спогодување и доходовното поврзување во наредниот период треба да станат основен механизам за утврдување и спроведување на политиката на економските односи со странство заради усогласување и поврзување на политиката и интересите на организациите на здружен труд при увозот и извозот.

Царинската и вонцаринската заштита, политиката на курсот на динарот и на извозните стимулации треба да бидат во функција на утврдната развојна политика и да бидат меѓусебно усогласени заради обезбедување растеж на извозот, поттикнување на техничко-технолошкиот развој и заради рационална заштита на домашното производство.

22. Достигнатиот степен на развиеност на нашето стопанство создава поволен материјални претпоставки за водење на поефикасна политика на регионалниот развој, како фактор за поуспешен развој на земјата во целост.

Со воспоставувањето на поцелесообразни економски односи, зависно од стопанските потенцијали на секоја република и автономна покраина, е неопходно да се обезбеди порационално искористување на развојните потенцијали на секое подрачје. Потребно е посилно да се афирмира поделбата на трудот во стопанството и да се заснова врз поголемо користење на природните ресурси и на другите фактори на развојот од заеднички интерес за целокупниот развој на земјата и за развој на секоја република и автономна покраина. За таа цел, со самоуправни спогодби за основите на плановите и со плановите треба да се обезбеди соодветна поделба на трудот во југословенското стопанство.

23. Политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово како претпоставка за похармоничен развој на целата земја и за рамноправност на народите и народностите, ќе претставува една од приоритетните задачи и во наредниот период. За таа цел ќе се спроведува политика на побрз развој на стопански недоволно развиените републики, и на САП Косово, заради намалување на разликите во нивото на развиеноста на секоја стопански недоволно развиена република, а посебно на САП Косово, како стопански најнеразвиено подрачје во однос на просекот на развиеноста на земјата.

Ќе се утврдат критериумите и граничните вредности за утврдување на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и ќе се донесат мерки со кои заеднички ќе се поттикнува нивниот развој.

Со оваа политика ќе се овозможи побрзо активирање на материјалните и кадровските потенцијали на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, пораст на продуктивноста на трудот и на вкупната ефикасност на користењето на расположивите ресурси.

За забрзување на развојот на стопански недоволно развиените републики, посебно на САП Косово, покрај средствата на фондот на федерацијата и дополнителни средства, треба да се развива и збогатува системот на поттикнувачките мерки, при што поголема улога би требало да има самоуправното здружување на труд и средства и трансферот на организационите и техничко-технолошките знаења од стопански развиените во стопански недоволно развиените републики и САП Косово. За таа цел, во поголема мера ќе се поттикнува самоуправното здружување и доходовното поврзување на здружениот труд на стопански недоволно развиените и на развиените подрачја на Југославија.

24. Со оглед на заостанувањето и на изразените проблеми во развојот на САП Косово, во подготовката на општествениот план на Југославија посебно ќе се согладаат причините за заостанувањето и, врз основа на тоа, ќе се обезбедат потребни услови и претпоставки за побрз развој на оваа покраина од просекот на земјата и од развојот на секоја република и на САП Војводина. Поради сложеноста и тежината на проблемите на САП Косово, а особено поради недоволната стопанска структура, нискиот степен на вработеноста и на доходот, неопходно е да се создаваат поволни услови и да се преземат мерки за обезбедување на соодветен обем на средства за инвестиции под поволни услови.

Напоредно со создавањето услови за најбрз стопански развој на САП Косово, ќе се обезбедат и дополнителни средства за соодветен развој на материјалната база на општествените дејности и за финансирање на општите и заедничките потреби.

25. Катастрофалниот земјотрес кој погоди пошироко подрачје на Социјалистичка Република Црна Гора им нанесе големи штети и разурнувања на сто-

панските и на други објекти и уништи голем дел од станбениот фонд, други материјални и општествени добра и суштествено ја влоши економската положба на таа република.

Санирањето, обновата и натамошниот развој на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора пострадано од земјотресот, претставува, врз основа на солидарноста на работните луѓе и граѓаните, на народите и народностите на Југославија, посебна задача, со што ќе се создаваат основи на нејзин натамошен општествено-економски развој. Поради тоа треба да се донесат соодветни системски решенија во федерацијата и да се преземат други мерки за создавање услови неопходни за трајно и целосно санирање на последиците од земјотресот во Социјалистичка Република Црна Гора.

26. Јакнењето и натамошниот развој на општонародната одбрана и на општествената самозаштита претставува една од основните заеднички цели на општествено-економскиот развој во наредниот петгодишен период.

Потребно е да се усовршуваат постојните и да се изнаоѓаат нови форми на организирање на вооружените сили и да се врши натамошна кадровска и техничка модернизација на Југословенската народна армија и на територијалната одбрана. Тежиштето во развојот на територијалната одбрана треба да се стави врз организационското ширење и оспособување на тактичките единици во организациите на здружен труд, во месните заедници и во општините.

Треба да се зголеми ефикасноста на обуката и на раководењето со акциите за заштита и спасување на луѓе и на материјални добра од воени дејства и други несреќи од поголеми размери и да се обезбеди побрз развој на службата за набљудување, известување и тревожење.

Во согласност со материјалните можности на здружениот труд, треба да јакнат одбранбените подготовки на стопанските и општествените дејности и да се врши поинтензивно приспособување на стопанските капацитети и објекти на инфраструктурата кон потребите на одбраната на земјата. Треба да се забрза развојот на ридско-планинските, приморските и пограничните подрачја, формирањето на материјалните резерви од страна на сите општествени субјекти и поголеми потпирање врз домашните научно-технолошки производствени и суровински потенцијали во обезбедувањето на производите од посебен интерес за општонародната одбрана.

Општествената самозаштита треба да се развива преку организирано и поврзано дејствување на сите субјекти заради заштита на социјалистичкиот самоуправен поредок, на општествениот имот и на правата на работните луѓе и граѓаните и на нивната лична и материјална сигурност.

27. Заради создавање поповолни услови за стабилизирање на економските текови, неопходно е во процесот на подготовката на плановите да се обезбеди формирање на материјални и други резерви во здружениот труд и во општественополитичките заедници и за таа цел да се развива системот на нивното функционирање.

IV

28. Во наредниот петгодишен период основното определување на економската политика треба да биде постигање поголем степен на стабилност во општествено-економскиот развој. Заради тоа, во подготовката на самоуправни спогодби и договори за основите на плановите и во подготовката на плановите, носителите на планирањето треба да обезбедат создавање услови за побрзи промени во стопанската структура, воспоставување на похармонични стоковно-парични односи, уедначување на условите за стекнување доход и обезбедување похармонични односи во примарната распределба и во распределбата на доходот.

За таа цел со доградба, разработка и доследна примена на системските решенија и со мерките на

економската политика, посебно на подрачјето на проширената репродукција, на економските односи со странство, на монетарно-кредитната политика и на политиката на цените, ќе се обезбедат постабилни и поизедначени услови за стопанисување и развој во наредниот плански период.

29. Динамичниот и постабилниот развој во наредниот петгодишен период би требало да биде, пред сè, резултат од поголема продуктивност на трудот, од општествената поделба на трудот, специјализацијата на производството, поголемото ниво на стандардизацијата на производите и од јакнењето на другите квалитативни фактори на развојот. Со постигањето на поголем степен на здружување на труд и средства, квалитативните промени треба да станат основен фактор на динамичниот и постабилниот стопански развој.

Побрз пораст на продуктивноста на трудот треба да се остварува во сите дејности. Со порастот на продуктивноста на трудот на подрачјата на стопанството со коишто, со примената на науката и технологијата, нашата земја може по конкурентност да се приближи до поразвиените земји на светот, ќе се обезбеди проширување на пазарот и ќе се оствари порамноправна положба во меѓународната поделба на трудот.

Натамошниот развој на стопанството мора да се потпира, пред сè, врз реалната акумулација и нејзиното зголемување, а помалку врз средствата од кредитите во земјата и во странство. Во условите на пренапрегната распределба на доходот, материјалните можности за растеж на животниот стандард и јакнењето на материјалната основа на здружениот труд треба да бидат во натамошен растеж на производството врз база на поголема продуктивност и економија на средствата.

30. Со економската политика треба да се поддржи развојот заснован врз поголемо користење на домашните производствени потенцијали, трудот, знаењата и средствата. Инвестиционата активност треба да биде насочена кон усогласување на производствените фази во организациите на здружен труд, кон отстранување на неусогласеностите во вкупната општествена репродукција, кон модернизација на производството со примена на современи техничко-технолошки решенија и кон подобрување на платниот биланс на Југославија.

Во подготовката на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите и во подготовката на плановите, обемот и динамиката на инвестиционите вложувања мораат да бидат усогласени со реално расположивите средства.

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници со мерките на економската политика и со други мерки треба да обезбедат особено: инвестициите да се усогласат со расположивите средства и со материјалните можности; да се интензивира процесот на здружување на труд и средства врз доходовни односи заради насочување на средствата во согласност со договорената политика и со условите на пазарот; да се зголемува ефикасноста на инвестиционите вложувања; да се намалува задолженоста на стопанството; да се развиваат разни форми на доходовно поврзување на организациите на здружен труд. Инвестиционата политика треба да го поддржува развојот на дејностите што обезбедуваат промени во материјалната структура и придонесуваат за подигање на стопанството на повисоко технолошко ниво.

Со самоуправно спогодување и договарање за поделба на трудот, специјализација на производството и кооперација треба да се зголеми ефикасноста на стопанисувањето и да се намали градбата на предимензионирани и несинхронизирани капацитети по технолошки фази на производството, со што ќе се постигне поголема усогласеност на поединечните и пошироките општествени интереси.

Покрај преземањето на мерки за постојан и брз растеж на продуктивноста на трудот, здружувањето и

рационалната употреба на средствата на акумулацијата претставуваат една од најважните задачи во наредниот петгодишен период. Со економската политика ќе се поттикнува рационалната употреба на средствата на акумулацијата, поширокото самоуправно здружување на трудот и средствата и усогласувањето на развојните програми.

Процесот на самоуправно здружување на труд и средства и усогласувањето на развојните програми на организациите на здружен труд во размери на целото стопанство претставуваат најважна форма на интегрирање на здружениот труд со која се решаваат и проблемите на стабилизацијата, на општествената поделба на трудот, ефикасноста на општественото планирање и непречено функционирање на единствениот југословенски пазар. За остварување на овие задачи се одговорни сите носители на планирањето.

31. Монетарно-кредитната политика треба да придонесува кон остварување на усвоената развојна политика и економска стабилизација. Врз тие основи ќе се регулираат количеството на пари во оптек, креирањето на пари, селективната кредитна политика и ќе се усогласат девизните трансакции со платниот и девизниот биланс на Југославија. Пласманите на деловните банки треба да се засноваат врз реално расположивите средства.

32. Со мерките и активностите врз усогласувањето на вкупните стоковно-парични односи на пазарот, со политиката за јакнење на положбата на стопанството во распределбата на доходот и со конституирањето на самоуправни форми на општествена контрола на цените, ќе се создаваат услови здружениот труд преку самоуправно спогодување и општествено договарање да ги утврдува критериумите и да ја остварува политиката на цените која ќе влијае врз отстранувањето на стихийните движења на пазарот и ќе овозможи побавен растеж на цените од остварениот во периодот од 1976 до 1980 година.

33. Со економската политика и со активностите на сите носители на планирањето треба да се обезбедува побрз развој на сопствената наука и технологија и намалување на технолошката зависност од странство, при истовремено создавање на поповолни општи предуслови за побрзо пренесување, поширока примена и поефикасно користење на научните и технолошките достигања на индустриски развиените земји.

Треба да се стимулира и да се шири примена на иновациите што водат кон постојано зголемување на продуктивноста на трудот и кон релативно намалување на трошоците на производството.

34. Сите носители на планирањето треба да водат политика за побрзо вработување и за намалување на невработеноста. Политиката на вработувањето мора да биде во согласност со политиката на општествено-економскиот развој. При тоа е нужно значително интензивно користење на знаењата заради подигање на индивидуалната и општествената продуктивност на трудот.

Со поголема мобилност на акумулацијата и трудот и со развој на работниот интензивни дејности треба да се проширува просторот за активирање на работните потенцијали.

Со развојната политика, со поттикнување на творештвото, со политиката на личните доходи и со други мерки треба повеќе да се афирмира трудот во производството и да се запре тенденцијата на заминување на стручни кадри на административни работи. Системот на образованието и воспитувањето треба постојано да се приспособува кон потребите на здружениот труд и развојот.

Со примена на науката и современата технологија треба да се создаваат услови за развивање на дејностите во секундарниот и терцијарниот сектор и со тоа да се создаваат поголеми можности за вработување. Проширувањето на можностите за вработување треба да се остварува со побрз развој на малото

стопанство, како со средства на здружениот труд така и со ангажирање средства на граѓаните.

35. Треба натаму да се развива единствениот југословенски пазар како суштествен предуслов за рационална општествена поделба на трудот, за похармоничен и поефикасен развој на производните сили и за пошироко доходовно поврзување врз основите на дејствувањето на економските закони. Со економската политика и со други активности треба да се интензивира процесот на здружувањето на труд и средства на организациите на здружен труд во репродукциониот процес врз доходовни односи, надминувајќи ги со тоа регионалните бариери и обезбедувајќи слободна циркулација на стоки и поголема подвижност и порационално користење на средствата на општествената акумулација. За таа цел, самоуправното спогодување за основите на плановите на самоуправни организации и заедници треба да се одвива меѓу производствено и доходовно поврзаните организации на здружен труд на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

36. Во стекнувањето и распределбата на доходот треба да се обезбедува уедначување на условите за стопанисување, издвојување на дел од доходот стекнат под исклучителни околности за проширување на материјалната основа на трудот и врз таа основа да се создаваат услови за подоследна примена на принципот за распределба според трудот и резултатите на трудот. Политиката на распределбата на доходот треба да биде во функција на развојот на производните сили и на јакнењето на материјалната основа на здружениот труд и да ги уважува реалните интереси и потреби на здружениот труд.

Во распределбата на доходот треба да се тргнува од реалните материјални можности што ги дава остварениот доход. Врз тие основи да се остварува такво наменско распредување на доходот кое овозможува создавање на поголема акумулација за похармоничен материјален и социјален развој.

Неопходно е подоследно да се поврзува распределбата на доходот со општествено признаските резултати на трудот. Во таквите односи на распределба на доходот, личните доходи треба да растат побавно од растежот на чистиот доход и на продуктивноста на трудот, а средствата за нмирување на општите и заедничките потреби — побавно од растежот на доходот и на општествениот производ. Со распределба на средствата за лични доходи по основ на тековниот и минатниот труд на работниците треба да се стимулира поквалитетен труд, творештво и подобро користење на средствата.

Финансирањето на заедничките потреби треба да се усогласи со системските определувања според кои работниците во здружениот труд треба да имаат решавачко влијание во програмирањето на развојот на општествените дејности и во утврдувањето на средства за нивно финансирање преку слободна размена на трудот.

37. Во наредниот петгодишен период треба да се обезбеди натамошно подобрување на условите за живот и работа и подигање на животниот стандард на работните луѓе во зависност од зголемувањето на доходот и на општествената продуктивност на трудот.

Интензивирањето на станбената изградба е значајна компонента на развојната политика и на остварувањето на економска стабилизација. Расположивите материјални можности даваат услови за побрза станбена изградба и за решавање на станбените проблеми на работните луѓе и на граѓаните. Потребно е да се обезбеди зголемување на обемот и ефикасноста на станбената изградба, стабилизација на цените и поцелесообразно стопанисување со станбениот фонд. Со мерките на економската политика треба да се создаваат услови за поголема ориентација на граѓаните да вложуваат средства во станбената изградба. За таа цел е неопходно да се

развијат најразновидни форми на ангажирање на лични средства на граѓаните.

Политиката на заедничкото задоволување на потребите би требало да се заснова врз натамошниот развој на образованието, здравствената и социјалната заштита на работните луѓе и граѓаните во согласност со расположивите материјални можности, како значајни фактори на развојот и условите за живот и работа.

Посебно внимание треба да ѝ се посвети на посестраната грижа за децата и младината и на постигањето поквалитетна заштита на здравјето на целокупното население.

V

38. Со договор односно со договори за основите на општествениот план на Југославија ќе се утврдат заедничките интереси и цели на развојот и заедничката економска политика за следните подрачја што се предмет на договарање на ниво на федерацијата, и тоа.

1) усогласување и насочување на тековите на општествената репродукција во целост и во односите на нивната меѓузависност на единствениот југословенски пазар;

2) политика и развој на економските односи со странство;

3) политика и развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

4) развој на општонародната одбрана.

Ако републиките и автономните покраини утврдат дека е тоа од заеднички интерес, со договори за основите на планот можат да се утврдуваат и други подрачја на општествено-економскиот развој и на економската политика.

39. Надлежните органи и организации, тргнувајќи од овие насоки и од натамошните согледувања на можностите за развој, при изготвувањето на договорите за основите на општествениот план на Југославија и на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, ќе ја разработат и предложат политиката на општествено-економскиот развој и основите на заедничката економска политика. При тоа ќе се обезбеди истовремена подготовка на самоуправните спогодби и на договорите за основите на планот и на плановите на сите носители на планирањето и нивно меѓусебно усогласување.

Врз таа основа ќе се обезбеди примена на системот на општественото планирање и заснованост на општествениот план на Југославија врз самоуправни спогодби и договори за основите на плановите, како и врз плановите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници. За таа цел треба да се обезбеди синхронизирана работа врз изработката на договорите за основите на плановите и врз подготовката на плановите на републиките и автономните покраини и усогласување на заедничките интереси во договорите за основите на планот и во општествениот план на Југославија.

40. Заради навремено донесување на плановите за наредниот петгодишен период, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници треба да го забрзат подготвувањето и склучувањето на самоуправни спогодби и на договори за основите на плановите. При тоа е неопходно да се обезбеди доследна примена на системот на планирањето, а посебно давање поголемо значење на доходот како основна категорија на планирањето. Со самоуправните спогодби и со договорите за основите на плановите треба да се обезбеди натамошен развој на доходовните односи и усогласен развој на капацитетите и на производството во соодветните репродукциони целини во рамките на целата земја.

41. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 143
27 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

721.

Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79) во член 14 по зборовите: „функционерот кој раководи со орган“, се додаваат зборовите: „односно раководниот работник“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 795
20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

722.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ КАКО ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ПОРАДИ КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС

1. За вршење на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети што се увезуваат како помош за Социјалистичка Република Црна Гора поради катастрофалниот земјотрес, а се упатени до републиката или сојузната комисија за помош за настраданите

од земјотресот, нема да се наплатува надоместот пропишан со Одлуката за височината на надоместот за вршење на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку државната граница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/78).

2. Ослободувањето од плаќање на надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се применува врз пратките што ќе бидат упатени до 31 декември 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 786
20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

723.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ КАКО ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ПОРАДИ КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС

1. За вршење на задолжителен преглед на пратки на растенија што се увезуваат како помош за Социјалистичка Република Црна Гора поради катастрофалниот земјотрес, а се упатени до републиката или до сојузната комисија за помош за настраданите од земјотресот, нема да се наплатува надоместот пропишан со Одлуката за височината на надоместот за вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата при увозот и извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78).

2. Ослободувањето од плаќање на надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се применува врз пратките што ќе бидат упатени до 31 декември 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 793
20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

724.

Врз основа на член 37 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), а заради извршување на одредбите од Меѓународната спогодба за какао од 1975 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКИТЕ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА КАКАО

1. Организациите на здружен труд што увезуваат, односно извезуваат какао во зрно, какао-паста,

какао-масло, незасладено какао во прав, какао-пача и кршено какао (во натамошниот текст: какао), за пратките на какао што ги увезуваат односно извезуваат ќе прибават определени уверенија што ја придружуваат пратката, предвидени со Меѓународната спогодба за какао од 1975 година (во натамошниот текст: Меѓународната спогодба за какао од 1975 година (во натамошниот текст: Меѓународната спогодба).

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги издава уверенијата од точка 1 на оваа одлука и ги заверува уверенијата што ги издал надлежниот орган на земјата членка на Меѓународната организација за какао и дополнително внесува податоци во тие уверенија на начинот што е определен со Меѓународната спогодба.

3. По барање на странската фирма — сопственик на пратката на какао што се превезува преку Југословенското царинско подрачје (транзит низ Југославија), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може на таа фирма да издаде уверение од точка 1 на оваа одлука, во согласност со Меѓународната спогодба.

4. Надлежните царински органи, при цариненето на пратките на какао, контролираат дали пратката на какао што се увезува односно извезува ја придружува уверението од точка 1 на оваа одлука и ја заверуваат точноста на определените податоци во тоа уверение.

5. Поблиски прописи за извршување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за надворешна трговија.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 794

20 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

725.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалување на царината на увоз на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78) и точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалување на царината на увоз на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79 и 26/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМ ПЕРБОРАТ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на натриум перборат, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број на
Царинската тарифа

Наименување

84.17/2к

Други уреди за обработка на материјали со менување на температурата, друго

Ех.

Вентилациони сушилници за перборат врз принципот на флуидизација (треперење) из честици со капацитет над 3.500 kg/h сув натриум перборат.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 30 септември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 785

20 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

726.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманиите на банките во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79 и 32/79) во точка 1 став 1 процентот: „19%“ се заменува со процентот: „22%“.

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Во рамките на предвидениот обем на порастот на пласманиите од став 1 на оваа точка, банките динамички ќе ги усогласуваат своите пласмани по тримесечја, и тоа така што порастот на вкупните пласмани на банката да не биде поголем од: 12% на 31 јули, 18% на 30 септември и 22% на 31 декември 1979 година, сметајќи во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1978 година.“

Банките што даваат кредити за сезонски залихи на пченица од родот на 1979 година, тие кредити можат да ги зголемат за 21% на 31 септември 1979 година, во однос на состојбата на тие кредити на 31 декември 1978 година. Банките што даваат кредити за сезонски залихи на други земјоделско-прехрамбени производи од родот на 1979 година, што делумно се кредитираат од примарната емисија врз основа на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/79 и 34/79), можат тие кредити да ги зголемат до 25% со состојбата на 31 декември 1979 година, сметајќи во однос на нивната состојба на 31 декември 1978 година.“

2. Во точка 3 на крајот на одредбата под 5 точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) кредитите што банките ги даваат за станбена изградба.”

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 37

24 септември 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

727.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ” бр. 49/76) и на точка 15 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79 и 36/79) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, во пресметката на задолжителната резерва по состојбата на средствата на 31 август 1979 година и на 30 септември 1979 година банките, на средствата од став 1 на оваа точка, ќе ја применат стапката од 19,6%.”

2. Банките ќе извршат корекција на пресметката на задолжителната резерва по состојбата на средствата на 31 август 1979 година, и разликата добиена со примена на стапката од точка 1 на оваа одлука, ќе ја пренесат на својата жиро-сметка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 38

24 септември 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 10 став 1 од Законот на Сојузниот завод за здравствена заштита („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За директор на Сојузниот завод за здравствена заштита се назначува д-р Доменик Комадина, досе-

гашен потсекретар во Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита на СР Словенија.

Е.п. бр. 787

20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање д-р Недељко Шуљманац, со 30 септември 1979 година, поради истекот на периодот за кој бил назначен.

Именуваниот се става на располагање, во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и правата од работниот однос ќе ги остварува во Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет, почнувајќи од 1 октомври 1979 година.

Е. п. бр. 788

20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот извршен совет Франц Мусар, поради заминување на друга должност.

Е.п. бр. 789

20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ГЛАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР

Се разрешува од должноста сојузен главен девизен инспектор Јаким Спировски, поради заминување на нова должност.

Е. п. бр. 790

20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

За помошник-директор на Сојузниот завод за стандардизација се назначува д-р Милан Спасиќ, досегашен помошник-директор на тој завод.

Е. п. бр. 791

20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За помошник-директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка се назначува Аким Микевиќ, досегашен советник на директорот на тој завод.

Е. п. бр. 792

20 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Деврња Петра Радован, Јанковиќ Марка Миливоје, Маљковиќ-Ворозан Илије Јелица, Мијановиќ-Урошевиќ Саве Милица, Мирковиќ Милана Анђелија, Пешиќ Видосава Велимир, Поповиќ Василија Момчило;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Прецуља Петра Бранко, Јовановиќ Вукосава Војин, Јововиќ Лазара Милорад, Масловариќ Радојка Милија, Мунџан-Банковиќ Спасоја Иконија, Николиќ Вукана Владимир, Продановиќ Тодора Гаши, Шуњка Боже Јово;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ашковиќ-Доблингер Хермине Јелена, Цветановиќ Величка Петроније, Дубак Радослава Александар, Ђорђевиќ Станислава Сретен, Ивановиќ Милоја Миливоје, Јовановиќ Видака Блажо, Јовановиќ Аврама Бранислав, Јовановиќ Ратка Милош, Јовашевиќ Видосава Петар, Јовашевиќ Живана Тихомир, Јовичиќ Милана Миладин, Краљевиќ Тодора Ђорђе, Љубибратиќ Милоша Светозар, Мариќ Владимира Милорад, Марјановиќ Добросава Павле, Марковиќ Вукашина Властимир, Миленковиќ Милорада Живул, Николиќ Јеленка Томислав, Петковиќ Радивоја Миле, Попариќ-Поповиќ Николе Љубица, Радојевиќ-Теофановиќ Радојице Даница, Радвановиќ Војислава Миодраг, Раковиќ Милана Богдан, Сертиќ Стјепана Марија, Стојановиќ Живка Славо, Тошовиќ-Зрилиќ Ђорѓа Даница, Видиќ Јована Јеврем, Виторовиќ Драгутина Душан, Владисављевиќ Ђорѓа Вишеслав;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бајовиќ Миће Милорад, Домазет Милоша Бранко, Матовиќ Илије Душан, Плавшиќ Максима Стојан, Поповиќ Раде Мане, Проданиќ Дамјана Милош, Угриновиќ Богосава Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Албанеже Петра Тоница, Алексић Милована Илија, Бабовић Милорада Милета, Богдановић Душана Љубомир, Цицварић Светислава Бошко, Чуповић Алексија Тодор, Елезовић Анте Валентин, Главинић Михајла Александра, Гогић Милана Десимир, Грего Томе Тома, Јелинек-Макрсић Симе Јела, Кушнин Томе Иван, Кувелић Нике Бранко, Лековић Владимира Ратко, Марковић Зарија Станислав, Мирковић Борисава Радомир, Петровић Богосава Слободан, Поповић-Громовић Танасије Магдалена, Ристовић Живка Радоје, Ршумовић Душана Никола, Станчић Средоја Добривоје, Станић Милована Станимир, Вејин Ђуре Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Светомира Властимир, Бадивук Огњана Александар, Бисенић Сретена Божидар, Богдановић Бартоле Бартол, Богдановић-Стибиљ Леополда Јелица, Цветковић Градимира Стеван, Дечермић Борислава Стојан, Ђокић Миленка Ђурђе, Ђурић Милоша Милутин, Фигел Карла Силван, Гавриловић Момира Миленко, Илић Миљивоја Властимир, Јелић Добросава Милинко, Јовановић Живојина Драгољуб, Јовановић Светозара Раденко, Јованшевић Радомира Радојка, Кабаница Петронија Душко, Калинић Данила Драгић, Ковачевић Бошка др Његош, Крстић Захарија Живојин, Лазаревић Радоја Добривоје, Лазаревић Војислава Момчило, Лазаревић-Повловић Живана Вера, Лековић Милије Момир, Лијескић Николе Богдан, Марковић Милете Славко, Марковић Рафаила Стојан, Миладиновић-Тодоровић Тихомира Радомирка, Миљивојевић Суботе Радомир, Милосављевић Михаила Милован, Милошевић Милоша Милан, Милошевић Милана Војин;

Миловић Александра Милан, Милутиновић Војислава Јездимир, Митровић Славка Љубиша, Митровић Драгојла Милан, Никачевић Рајка Здравко, Николић Видосава Драгомир, Николић Светислана Предраг, Нинковић-Тадич Гојка Олга, Новичић Животе Будимир, Опсеница Ђуре Милан, Пауповић Драгомира Драгољуб, Павловић Николе Слободан, Протић Јована Петар, Родичев Косте Милош, Радојичић Вукашина Верољуб, Радојичић Радише Радојица, Радојичић Живојина Ранко, Радојковић Бранка Добривој, Радовановић Раке Владимир, Ристић Аксентија Андреја, Савић Александра Љубиша, Спиридоновић Ристе Олга, Стаматовић Миљивоја Нинко, Станојевић Тихомира Крстомир, Стефановић Александра Стеван, Стојановић Николе Драгољуб, Стојичић Милисава Тихомир, Стојнић Давида Драгољуб, Шерер Александра Велизар, Шешлија Марка Милош, Терзић Јагоша Момчило, Тодоровић Драгољуба Војимир, Томић Гаврила Радмила, Тошић Владимира Радисав, Траилов Жива Васа, Трифуновић Бранка Милан, Урошев Лазара Живан, Весић Милорада Предраг, Виденовић Љубомира Душан, Видојковић Ненада Стеван, Вујновић-Шошкић Васе Горица, Вујовић Деспота Љубомир, Зечевић Веселина Драгомир, Златић Чедомир Коста;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Јовановић Вождара Драгољуб, Лукић Љубана Раде;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ђокић Андрије Видосав, Миљивојевић Анђелка Славко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабић Вида Стеван, Божовић-Протић Војислава Станислава, Филиповић-Жигић Новака Марија, Хусовић-Меденица Милике Светлана, Кежић Јове Бранко, Марјановић Војислава Томислав, Марковић Велимира Димитрије, Матејић Антонија Милан, Милошевић Живојина Радојица, Миљковић Милорада Новица, Никодијевић Тихомира Анка, Орловић Раде Бранко, Пауновић Љубомира Периша, Рањеловић Велимира Радојко, Жидишић Андрије Љубомир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Гвозден Светозара Милан.

Бр. 2

10 јануари 1979 година
Београд

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Девиде Богдана Младен;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Марич Обрена Бошко, Михелач-Јеркич Алојза Слава, Поточник Евстахија Стојан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Новак Ивана Лојзе, Папеж Винка Руди, Пребилич Јурија Катарина, Пунгартник Едварда Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брглез Јосипа Павле, Черпњак Михаела Виљем, Јањич Јована Марко, Кастелиц Едмунда Франц, Каучич Јожета Петар, Лицул-Цетина Ивана Ана, Марушич Алфонза Соња, Немец Катарине Габријел, Станич Алојза Јанко, Станич Огњеслава Терезија, Шкуљ Антона Лудвик, Томажин-Бавдек Алојза Даница;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабич Франц, Берглез Ивана Јоже, Бизјан Антона Звоне, Брилеј Рудолфа Станислав, Бродник-Шуштершић Петера Маринка, Буковец-Вербић Ивана Марија, Буквић Милоша Тодор, Булич Стевана Боровој, Бурник Игнаца Стана, Целар Андреја Данијел;

Чернигој-Кошник Франца Павла, Ерклавец Албина Албин, Грамц Јоже Јоже, Хабић Петера Јанез, Хациефендић Мухамеда Ахмед, Хаџи-Пешић Димитрија Милева, Хофман Хинка Бруно, Холод Грегора Владимир, Худалес Мартина Франц, Хумпрет Франца Игор, Ипавец Антона Тоне, Иванчић-Јурјавчић Матеја Криста, Јернејчић Јоже Јанез, Карба Станка Станко, Кастелиц Франца Алојз, Кнехт Даниел, Коломбо Мартина Анте, Крижник Карела Карел Кведер Франца Милена, Лавренчић-Остерман Томажа Марија, Лукачевић Ибрахима Атфија, Маринковић Милорада Миодраг, Марушић Антона Радо, Матејич-Клеменц Ивана Иванка, Маток Ивана Јанез, Медвед Хиња Стане, Мијатов Војина Душан, Муцк Франца Мајда, Новшак Матије Татјана Оцвирк-Мокотар Антона Вида, Петровић-Залетел Франца Јожица, Пипа Станка Станко, Подлогар Франца Кристина, Потокар Јоже Јоже, Пожар Јоже Јоже, Пух Франца Мартин, Рогољ Антона Адолф, Рудолф Франца Даниел, Рупрет Виктор Змаго. Симчић Филипа Бојан;

Симчић Алојза Јожица, Скубиц Мартина Павел, Сршен-Лобода Валентина Соња, Шиниковић Драге Љиљана, Шмид Јоже Јоже, Шуштаршич-Баумгартнер Матје Вида Томажич Алојза Јоже, Томишић Марка Силвио, Тронтељ Франца Јоже, Трстењак Михаела Алојз, Ухан Франца Игнац, Укмар Јоже Алојз, Урек-Папеж Антона Лавренција, Вебер Виктор Владимир, Вербајс-Јурен Миха Михаела, Видаков Раде Јован, Вучемило Миљенка Јоже, Забуковец Јоже Јоже;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Анцел Јожета Јоже, Ержен Јанеза Иван, Франк Ивана Јоже, Галич Ивана Петар, Грундл Франца Јоже, Хишман Франца Франц, Јенчек Ивана Јоже, Кобе Миха Виктор, Комац Јожета Оскар, Ла-

заревих Љубинка Будимир, Ленарт Алојза Антон, Лорбек Алберта Алберт, Мајерич Франца Карел, Малавашић Бернарда Бернард, Милутиновић Станка Велизар, Мурн Рудолфа Антон;

Пајтлер Ивана Цирил, Петрич Антона Богомир, Плетишек Франца Франц, Полше-Бурја Петра Емилија, Помпе Андреја Јоже, Поточник Винка Франц, Повхе Алојза Јоже, Пршина Игнаца Мирко, Радаковић Јована Милутин, Серец Марије Франц, Сопчић Леополда Мирко, Соршак Станислава Станислав, Спалевић Вука Цветко, Шкландер Јожета Алојз, Шуштаршич Јожета Јоже, Вранешич Франца Николај, Жист Антона Алојз;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бечић Османа Иسمет, Херга-Новак Ивана Франчишка, Јерин Јанеза Јоже, Јовановић Слободана Зоран, Кокал Антона Иво, Мајхен-Оберч Антона Маринка, Маури Франца Карел, Мулец Антона Јоже, Новковић Петра Ново, Омахен Станислава Станислав, Поточник-Бурја Франца Јелка, Репе Виктор Марија, Рованшек Јожефа Франц, Шпаровец Јанеза Љубо, Шпец Јакоба Антон, Шпехар Карела Франц, Шпендал Јоже Јоже;

Шуштар Петера Антон, Шуштаршич Франца Франц, Тестен Јанеза Марија, Тиодоровић Душана Рајко, Тодоровић Радомира Милен, Лазар-Млакар Рудолфа Павла, Заложник-Прислан Ивана Ана, Заложник Франца Станко;

Бр. 4

16 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Опачић Танасија Јован, Стојић Владимира Војислав, Вуга Марка Илија, Вукоје Ристе Недељко, Вукотић Рагована Милија, Живковић Ђорђа Томислав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алфиревић Дујо Божо, Куљача Марка Иван, Тадић Јована Милорад;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бјеловук Васе Милован, Блажић Живана Драгиша, Дајић Светолика Путник, Дамњановић Божицара Властимир, Деспотовић Вукашина Милојко, Ђорђевић Николе Петар, Ивовић Новака Миодраг, Јовановић Јанка Радивоје, Ковачевић Војка Бранко, Кристифоровић Александра Богдан, Лазовић Марка Владета, Нешић Борисава Душан, Никодијевић Милутина Бранислав, Николић Миладина Милутин, Николић Живка Стојан, Новаковић Крстонија Миле, Новаковић Радомира Стојимир, Павловић Андрије Страцимир, Радојковић Вукашина Мика, Сајдл Ивана Антон, Савковић Мирослава Антоније, Сенић Љубисава Радован, Срећковић Чедомира Милосав, Станковић Лазара Ранко, Стефановић Николе Мирослав, Томић Теше Бранко, Топић Јована Ратко, Туровић Живојина Добросав, Владисављевић Александра Сретен;

— за заслуги на полето на јавната дејност која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Антић Јосифа Предраг, Баждарић Анте Шиме, Цветковић Благоја Љубомир, Цветковић Владимир Милован, Дамњановић Крстивоја Добривоје, Илијевски Александар Никола, Јевтић Воина Маринко, Макек Јосипа Иван, Миловановић Тихомира Милош, Обрадовић Остоје Миодраг, Пешић Властимира Момчило, Станојевић Младеновић Илије Илинка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ацић Симе Ново, Аранђеловић Аврама Раденко, Башић Јована Васо, Богдановић Јосипа Борисав, Бранковић-Сечански Светомира Вера, Гавриловић Живана Миломир, Гујаница Михајла Миле, Халиловић Ахмеда Мидхат, Исидовић Митра Милош, Костић Милана Боровоје, Костић Јована Петар, Ковачевић Велизара Лазар, Луковић Срећка Милан, Лутовац Вуке Милија, Марковић Чедомира Вишеслав, Миленковић Миодрага Владимир, Милојевић Јована Петар, Милојковић Будислава Радоје, Неквасил Карла Стеван, Нешић Милорада Радисав, Пецарски Илије Драгољуб, Петровић Стојана Радосав, Поповић Милутина Сава, Радојичић Пауна Миленко, Стевановић Стевана Петар, Стојиљковић Божицара Драгослав, Тићак-Цвејин Мирослава Анка, Тодоровић Мирка Војислав, Васовић Радослава Милорад, Видановић Светозара Ђорђе, Вујосевић Вуксановић Косте Зорка, Вукашиновић Михаила Милош;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамовић Александра Властимир, Ајдачић Љубомира Душмир, Алексић Костадина Милутин, Анђелковић Војислава Србислав, Аничкић Обрада Недељко, Антић Добривоја Властимир, Банковић Душана Бранислав, Благојевић Михаила Надежда, Багдановић Светозара Сретен, Бркић Чедомира Драгослав, Бугарчић-Смиљанић Драгољуба Невенка, Бурић-Мрђа Ђуре Милка, Буријан Александра Ђорђе, Цанк Андрије Јосип, Цимеша Николе Ра-

томир, Цветковић Радомира Мића, Ђирић Велимира Богдан, Ђурчић-Павловић Светозара Гроздана, Давидовић Милосава Драгољуб, Денчић Божицара Милорад;

Денић Јездимира Властимир, Дојчинов Василија Драган, Дурмишевић Муте Цура, Цунић Илије Милисав, Ђорђевић Стевана Марко, Ђорђевић-Борић Петра Мирјана, Ђорђевић Миодрага Здравко, Филиповић Ристе Велимир, Габрић Андрије Андрија, Гајић Исака Јовиша, Гигић Крсте Љубица, Граовац-Наранчић Владимира Радмила, Хусић Хамид Хамед, Илић Ђорђа Благоје, Илић Благоја Обрад, Илић Вудимира Славка, Ивановић-Марјановић Влајка Марија, Јаковљевић Јована Ђорђе, Јакшић Борисава Мирко, Јанковић Николе Александар, Јанковић Станише Драгиша, Јанковић Здравка Миодраг, Јанковски Косте Георги, Јефтић Милограда Ратомирка, Јеленић Миливоја Александар, Јеленковић Николе Марица, Јеремић Душана Милан, Јешић Милутина Момчило, Јешић Станимира Живорад, Јоцић Илије Војислав, Јосиповић Радосава Милорад, Јовановић Николе Цветко, Јовановић Драгољуба Михајло, Јовановић Љубомира Милић, Јовановић-Петровић Војислава Ружица, Јовић Живка Љубисав, Јукић Мустафе Мујо, Јузбашкић Петра Жарко, Караџић Стевана Милан, Каракабаков Агрипа Риста;

Кинчеш Ференца Ференц, Кнежевић Обрада Раденко, Којовић Милана Иван, Костадиновић Видена Боровоје, Костадиновић Илије Радосав, Ковачевић Михајла Миодраг, Крчо Тадије Милорад, Крсмановић Миливоја Аца, Крсмановић Миодрага Веселин, Крстић Обрада др Томислав, Кузмановић Марка Предраг, Латић Јована Најден, Љубичић Неша Милош, Љубисављевић Светозара Чедомир, Мајсторовић Чедо Тоде, Максимовић Ђоке Перо, Малиновић-Тасков Јеленка Зорка, Маринковић Животе Бранислав, Марковић Методина Момир, Мијајловић Крсмана Миленко, Миладиновић Александар Гојко, Миладиновић-Човић Петра Милка, Миланов Голуба Александар, Милановић Митра Дина, Миленковић Драгутина Горча, Милојевић Миодрага Вера, Милосављевић Сава Драгољуб, Милошевић Стојадина Драгољуб, Милошевић Антанасија Миодраг, Милошевић Душана Момчило, Милошевић Саве Светислав, Миловановић Живојина Иванка, Миловановић-Поповић Илије Јелисавета, Миловановић Драгутина Љубомир, Миловановић Бранислава Србобран, Милутиновић-Чутурило Јове Босилка, Митић Обрена Љубомир, Митић Љубомира Панта, Митић Александра Војислав, Митровић Јеврема Велизар;

Младеновић Душана Десанка, Младеновић Стојана Профир, Младеновић Светолика Трифун, Мрак Војка Петар, Нанчовски Ристе др Петар, Николић Стевана Никола, Николић Љубомира Радомир, Николић Војислава Витомир, Новаковић Саве Бранислав, Новаковић Вуле Милорад, Обреновић Недељка Обрен, Пашовски Трпица Јован, Павловић Димитрије Драгојла, Павловић Милорада Душан, Павловић-Муњајић Миле Мила, Павловић Љубомира Мирослав, Павловић Живојина Слободан, Пејчић Николе Радисав, Перић-Митковић Илије Биљана, Перутић Душана Златан, Пешић Ђорђа Јован, Петровић Петра Иван, Петровић-Сажин Андрије Милица, Петровић Стевана Саво, Поповић Милорада Лепосава, Поповић-Славковић Јордана Љиљана, Постић Александра Војислав, Поттић Мирка Властимир, Пурић Милисав Веселин, Раденковић Витомира Миодраг, Радоичић Миленка Милан, Радосављевић Петра Милош, Радовановић Живојина Драган, Радовановић Александра Момир, Рајковић Милоша Светислав, Ранчић Миодрага Љиљана, Ранђеловић Добросава Видан, Ристић Божицара Велибор, Ристић Божицара Војислав, Рохаљ Михајла Илија;

Русић Николе Анкица, Санчанин Ђорђа Вујадин, Савић Михајла Миодраг, Савић Јована Вели-

мир, Симикиќ Петра Милан, Спасојевиќ Сава Раде, Спасовиќ Љубисава Радојле, Стаменовиќ Тихомира Томислав, Станишиќ Димитрија Часлав, Станишиќ Николе Миладин, Станковиќ Димитрије Ненад, Станковиќ Коस्ताдина Радојица, Станојевиќ-Тихомировиќ Живојина Надежда, Стефановиќ Ђорѓа Димитрије, Степановиќ Ђурѓа Драган, Степановиќ Момира Миливоје, Стојиљковиќ-Качар Милана Радмила, Стојановиќ Вукашина Добривоје, Стојановиќ Димитрија Душан, Стојановиќ Драгољуба Тихомир, Стојановски Стојиљка Трајан, Стојиљковиќ Владимира Иван, Стојиљковиќ Светислава Радомир, Стојиљковиќ Витомира др Миодраг, Стојиљковиќ Божицара Стојан, Шебат-Стојановиќ Светозара Оливера, Шуманац Новака Душан, Шупук Ивана Фрањо, Тасиќ Јеврема Вукашин, Тисмонаревиќ Михајла Станиша, Тодиќ Миладина Димитрије, Тодоровиќ Јосифа Ђиро, Томиќ Спасе Тома, Тониќ Трајка Драгиша, Торбица Милана Драган, Трифуновиќ Бранка Миодраг, Васиќ Миљка Слободан, Васовиќ-Рајчевиќ Љубомира Олга, Велимировиќ Милована Радован, Вељковиќ Божицара Тугомир;

Вељовиќ Арсенија Милорад, Војиновиќ-Келечевиќ Панте Ковиљка, Војиновиќ Милутина Војислав, Враниќ Стаменка Милијан, Вученовиќ Николе Бошко, Вујадиновиќ Борисава Станко, Вујовиќ Видака Милорад, Вукадиновиќ Радосава Коста, Вукадиновиќ Драгутина Томислав, Вукичевиќ Живорада Мирослава, Вукосављевиќ Војислава Велизар, Вукотиќ-Пешиќ Михајла Даница, Вуксановиќ Јована Миливоје, Зеќ Милана Славко, Злокас Михајла Милица, Живадиновиќ Чедомира Слободан, Живковиќ Тихомира Богољуб, Живојиновиќ Јована Милан, Жујовиќ Веселина Благоје;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цветковиќ Михајла Велибор, Дамљановиќ Гвоздена Миливоје, Илиќ Марка Миливоје, Јанковиќ Веселина Златоје, Јосиповиќ Исидора Милан, Ковачевиќ Симе Продан, Лазаревиќ Превислава Јордан, Лучиќ Славка Драгоје, Мартинов Средоја Живојин, Меѓедовиќ Танасије Крста, Милићевиќ Велисав Милојко, Младеновиќ Влаисава Веселин, Пантиќ Мирослава Милош, Петровиќ Ивана Милутин, Планиќ Видосава Радисав, Рогоиќ Милорада Љубиша, Спасојевиќ Никодина Милосав, Станисављевиќ Владимира Драгослав, Станојевиќ Стојице Ратко, Великиќ-Мариќ Спасоја Радмила;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бениќ Велимира Петар, Божовиќ Милије Радош, Цветановски Александра Гроздан, Делиќ Ђуре Радомир, Добросављевиќ Светомира Боровоје, Дракулић-Госариќ Павла Агнеса, Дума-Милошевиќ Петра Радвинка, Ђориќ Светислава Тугомир, Ђулиќ-Радомира Љубиша, Ђурђевиќ Ранка Љубивоје, Филиповиќ-Ђорђевиќ Саве Злата, Ганиќ Љубомира Бранко, Исаковиќ Витомира Угљеша, Ивановиќ Јована Милован, Ивановиќ Благоја Радомир, Јанковиќ Драгутина Миодраг, Јовановиќ Захарија Милан, Јовановиќ Бранка Новица, Јовиќ Душана Божицар, Киковиќ Душана Бранимир, Костиќ-Митровиќ Ранка Србијанка, Крстиќ Миладина Душан, Крстиќ Тодора Јован, Крстиќ Стојана Мирослав, Лилиќ Ра-

дивоја Новица Манчиќ Живојина Бранислав, Маниќ-Стаменовиќ Велимира Радмила, Манојловиќ-Најдановиќ Љубише Ратка, Мариќ Рисантија Љутомир;

Михаиловиќ Драгољуба Александар, Михајловиќ Илије Ђорђе, Миладиновиќ-Павловиќ Марка Добринка, Миловиќ Теодосија Зоран, Мирковиќ Живана Јездимир, Митиќ Драгоша Богослав, Митрановиќ Драгутина Миодраг, Николиќ Љубомира Радоје, Нинковиќ Милорада Радован, Обреновиќ Вујише Мирослав, Опачиќ Ђуре Миле, Орловиќ-Симиќ Вукоја Јорданка, Павловиќ Димитрија Милан, Пешиќ Радивоја Слободан, Петковиќ Јеленка Добривоје, Петковиќ-Дониќ Милорада Верица, Радисављевиќ-Јеремиќ Михајла Станика, Радовиќ Вукадина Миладин, Рајковиќ Станише Видосав, Ранковиќ Тодора Раденко, Ребец Игор Игор, Станисављевиќ-Балота Радивоја Даница, Станојевиќ Милорада Радомир, Станојевиќ Николе Станоје, Стојиљковиќ Светислава Борислав, Стојиљковиќ Лазара Слободан, Тодоровиќ Матеје Радмила, Тошиќ Ратомира Тодор, Вукотиќ Светислава Мирјана, Здравковиќ Момира Слободан.

Бр. 11
24 јануари 1979 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
720. Одлука за основните насоки и за рамките на економската политика на општествено-економскиот развој на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година	1525
721. Уредба за дополнување на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — —	1533
722. Одлука за ослободување од плаќање надомест за вршење задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети што се увезуваат како помош за Социјалистичка Република Црна Гора поради катастрофалниот земјотрес — — —	1533
723. Одлука за ослободување од плаќање надомест за вршење задолжителен преглед на пратки на растенија што се увезуваат како помош за Социјалистичка Република Црна Гора поради катастрофалниот земјотрес — — — — —	1533
724. Одлука за обврската за прибавување определени уверенија при извозот и увозот на какао — — — — —	1533
725. Решение за намалување на царината на увоз на специфична опрема што се користи во производството на натриум перборат	1534
726. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во 1979 година — — — — —	1534
727. Одлука за дополнување на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — —	1535
Назначувања и разрешувања — — — — —	1535
Одликувања — — — — —	1536